



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 март 2018 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: февруари 2018 година

- Во февруари 2018 година, продолжува трендот на намалување на просечните каматни стапки на вкупните кредити и вкупните депозити. Промената е минимална, при што каматните стапки на вкупните кредити и депозити се сведоа на 5,70% и 1,50%, соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити во февруари изнесува 4,98%, при забележан месечен пад од 0,15 п.п., додека кај просечната каматна стапка на новопримените депозити е забележан месечен раст од 0,21 п.п. и таа изнесува 1,57%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017	1.2018	2.2018
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	6.14	6.09	6.05	6.01	5.98	5.95	5.93	5.89	5.89	5.82	5.73	5.72	5.70
Корпоративен сектор	5.73	5.66	5.61	5.55	5.49	5.45	5.42	5.36	5.36	5.25	5.14	5.12	5.09
Домаќинства	6.60	6.58	6.55	6.53	6.51	6.49	6.48	6.46	6.46	6.40	6.38	6.37	6.36
Новоодобени кредити	5.38	5.45	5.28	5.53	5.21	5.38	5.18	5.06	5.09	5.10	4.88	5.13	4.98
Корпоративен сектор	5.11	5.24	5.05	5.39	5.02	5.17	4.96	4.74	4.84	4.89	4.72	4.96	4.56
Домаќинства	5.89	5.83	5.67	5.77	5.69	5.73	5.68	5.78	5.55	5.52	5.35	5.50	5.60
Вкупни депозити	1.68	1.65	1.59	1.58	1.56	1.52	1.51	1.52	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50
Корпоративен сектор	2.05	2.01	2.00	2.02	2.02	1.87	1.82	1.96	1.96	1.91	1.76	1.77	1.72
Домаќинства	1.63	1.60	1.54	1.52	1.50	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
Новопримени депозити	1.62	1.36	1.37	1.44	1.46	1.16	1.25	1.34	1.38	1.26	1.29	1.36	1.57
Корпоративен сектор	1.31	1.10	1.05	1.14	1.22	0.96	1.03	1.20	1.03	0.98	1.02	0.95	1.42
Домаќинства	1.84	1.59	1.59	1.61	1.64	1.35	1.45	1.51	1.73	1.57	1.57	1.61	1.71

Извор: НБРМ.

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во февруари 2018 година, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор изнесува 5,09% и оствари минимален месечен пад од 0,03 п.п. Месечното намалување е резултат на надолните промени кај каматните стапки на сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.aspx>


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промени на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

клаузула (за 0,03 п.п., соодветно) и на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,04 п.п.). Во споредба со февруари 2017 година, кај оваа каматна стапка е забележано намалување од 0,64 п.п.



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на новите кредити одобрени на корпоративниот сектор во февруари изнесува 4,56%, што во споредба со претходниот месец претставува надолно поместување од 0,40 п.п. Притоа, месечниот пад произлегува од намалувањето на каматните стапки кај денарските кредити без валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,52 п.п. и 0,22 п.п., соодветно), делумно компензирано со растот на каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,73 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,55 п.п.



Извор: НБРМ.

- Во февруари годинава, кај каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е евидентирано месечно намалување од 0,05 п.п. и таа изнесува 1,72%. Анализирани од аспект на валутната структура, падот произлегува од надолната промена кај каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,02 п.п. и 0,14 п.п., соодветно), при раст на каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,07




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика


п.п.). Во однос на февруари минатата година, кај оваа каматна стапка е забележан пад од 0,33 п.п.

- Просечната каматна стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор изнесува 1,42% и бележи позначително нагорно отстапување, во споредба со претходниот месец од 0,47 п.п., пред сè како резултат на зголемувањето на каматните стапки кај денарските депозити со и без валутна клаузула за 0,68 и 0,46 п.п., соодветно, при минимална промена и кај депозитите одобрени во странска валута за 0,09 п.п. На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,11 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРМ.




- Во февруари 2018 година, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата забележа незначително месечно намалување од 0,01 п.п. и изнесува 6,36%. Во однос на истиот месец минатата година е остварена надолна промена од 0,24 п.п.
- Просечната каматна стапка по која биле одобрени новите кредити на домаќинствата во февруари изнесува 5,60%, што е повеќе за 0,10 п.п. во однос на каматната стапка на новоодобрените кредити во јануари 2018 година. Растот главно произлегува од зголемувањето на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,30 и 0,09 п.п., соодветно), во услови кога кај каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула е забележано намалување (за 0,15 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е пониска за 0,29 п.п. на годишно ниво.

⁴ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.


⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.



- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата и натаму е на нивото од 1,47%, без промени од јули 2017 година. Споредено на годишна основа, кај оваа каматна стапка е забележано намалување за 0,16 п.п.
- Во февруари, просечната каматна стапка на новопримените депозити⁶ од домаќинствата забележа месечен раст од 0,10 п.п. и изнесува 1,71%. Притоа, месечниот раст произлегува од зголемувањето на каматната стапка на депозитите во странска валута (за 0,10 п.п.), при пад на каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,32 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Во однос на февруари 2017 година, оваа стапка е намалена за 0,13 п.п.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерирани каматни стапки на банките и штедилниците <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци <http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix>

⁶ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика**

Месечни податоци за каматните стапки: 30 април 2018 година (референтен пресек заклучно со март 2018 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).